

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 март 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Георгиевска Елизабета од Куманово УП2 09-41/21 од 11 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-47 од 2 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-47 од 2 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Георгиевска Елизабета од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-41/21 од 11 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-47 од 2 февруари 2021 година издадено од КЕЦ Куманово.

Според Електродистрибуција, во близина на парцелата за кој се бара приклучување нема технички услови за трофазен приклучок бидејќи нема трофазна мрежа во негова близина, а монофазниот приклучок е даден по донесена Одлука на Регулаторната комисија за енергетика.

На седницата на Комисијата за постапување по приговори одржана на 26 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-41/21 од 11 февруари 2021 година со прилог:
  - Извод од катастарски план
  - Решение за одбивање бр. 11-47 од 2 февруари 2021 година
2. Одговор на Приговор од 23 февруари 2021 година со прилог:
  - Одлука УП2 09-59/19 од 5 јуни 2019 година на Регулаторната комисија за енергетика
  - Изјава за неприговарање на квалитетот на напонот од 19 јуни 2019 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави примерок од спогодбата, при што на 10 февруари 2021 година беше доставена побараната документација.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучок според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 –41/21  
8 март 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски